

Проект „wa-mbrella“,

Согласно Одлуката на градоначалникот на општина Неготино бр.05-311/1 од 20.05.2020 за утврдување на потреба од набавка УСЛУГИ – ДЕЛ 1.Експертиза за подготовка на комплетна техничка документација за довршување на колектор во должина од 400 м во општина Неготино , за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот „wa-mbrella“- Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или “Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Акроним „wa-mbrella” финансиран со средстава од ЕУ, Договор бр CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма „ INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme 2014 TC 16 I5CB 009“Грција -Република Северна Македонија и согласно известувањето за продолжување на проектот „wa-mbrella” добиено од Управувачкиот Орган на 19.12.2019 година и буџетот на проектот кој е во важност по продолжување на проектот, општина Неготино достави покани до 5 компании. Покрај тоа од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ(PRAG 2019) .

Истата е достапна и во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој почнувајќи од 28.05.2020 година .Доколку сте заинтересирани истата може да Ви биде пратена електронски или по пошта поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 26.06.2020(петок) до 12.00 часот во просториите на општина Неготино согласно инструкциите во тендерската документација

Општина Неготино тендерската документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: <http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/>

Контакт

Општина Неготино

тел.043-361-045 [Invitation blanko 05-311.pdf](#) [List of invited entities 05-311.pdf](#)

A

[b8o3_contractnotice_simp_en.doc](#)

[b8o5_itt_simp_en.doc](#)

B

[b8d_annexigc_en.pdf](#)

[b8f_annexiitorglobal_en.doc](#)

[b8g_annexiiiom_en.doc](#)

[b8i1_annexvbudgetglobal_en.doc](#)

[b8j1_annexvifif_en.pdf](#)

[b8j3_annexvilefind_en.pdf](#)

[b8j4_annexvilefcompany_en.pdf](#)

[b8j5_annexvilefpublic_en.pdf](#)

[b8o2_contract_simp_en.doc](#)

C

[b8m2_evalgrid_global_en.doc](#)

[b8o1_admingrid_simp_en.doc](#)

D

[a14 declaration honour en.doc](#)

[b8o7 tenderform simp en.doc](#)